



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за преглота и одделни издавања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Сред.

БРОЈ 50

ГОД. X

бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

594.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54; Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53 и 11/54), во членот 3 ст. 2 се бришат зборовите „по курсот на девизното пресметковно место“.

Ставог 3 на истиот член се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет ја одредува основата по која ќе се откупува делот на девизните средства што стопанските организации се должни да му го отстапат на Централниот девизен фонд.“

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Средствата од Централниот девизен фонд служат за државните и други плаќања што ќе ги одреди Сојузниот извршен совет, како и за продажба на одделни состаноци на девизното пресметковно место.“

Член 3

По членот 8 се додава нов член 9, кој гласи:

„Член 9

Извезените стоки и услуги мора да се наплатат во валутата на земјата во која е извршен извозот, доколку со платната спогодба со таа земја не е определено поинаку.

Увезените стоки и услуги мора да се платат во валутата на земјата од која е извршен увозот, доколку со платната спогодба со таа земја не е определено поинаку.

Исклучоците од одредбите на претходните ставови ги одобрува Народната банка на ФНРЈ.“

Досегашниот член 9 станува член 10.

Член 4

Во досегашниот член 10, кој станува член 11, ставот 2 се менува и гласи:

„Продажбата на девизните средства на одделни состаноци на девизното пресметковно место ја врши Народната банка на ФНРЈ во границите и на начинот што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Девизните средства купени во смисла на претходниот став, можат да се користат само за плаќања според предопредеменоста за која се одредени.“

Член 5

Во досегашниот член 11, кој станува член 12, во ставот 1 место точка се става записка и се додаваат зборовите:

„доколку врз основа на чл. 41 не е определено поинаку“.

Во ставот 2 првата реченица се менува и гласи:

„Правото да купуваат и продаваат девизни

средства на редовни состаноци на девизното пресметковно место го имаат стопанските организации, Народната банка на ФНРЈ и овластените банки.“

Член 6

Се бришат досегашните членови 12 и 13.

Досегашните членови 14, 15 и 16 стануваат членови 13, 14 и 15.

Член 7

Во досегашниот член 17, кој станува член 16, место зборовите „надлежна е државната арбитража“, се ставаат зборовите „е надлежен вишиот стопански суд“.

Член 8

Во досегашниот член 18, кој станува член 17, се брише ставот 2.

Член 9

Досегашниот член 19, кој станува член 18, се менува и гласи:

„Член 18

Стопанските организации што продаваат девизни средства се должни да плаќаат данок на добивката од девизното работење според посебните прописи.“

Член 10

Досегашниот член 20 станува член 19.

Член 11

Досегашниот член 21, кој станува член 20, се менува и гласи:

„Член 20

Сојузниот извршен совет може да одреди кои кредитни работи ќе се склучуваат со странство само по негово одобрение; како и за кои кредитни работи со странство е потребна претходна согласност од Народната банка на ФНРЈ. Сојузниот извршен совет може да пропише и други услови за склучување кредитни работи со странство.“

Член 12

Досегашните членови 22 и 23 стануваат членови 21 и 22.

Член 13

По досегашниот член 24, кој станува нов член 23, се внесува нов наслов на одделот: „VIII. Надлежност во управната постапка“, по кој се додава нов член 24, кој гласи:

„Член 24

Сите решенија во управната постапка во врска со девизното работење ги донесува во прв степен управата за надворешна трговија, доколку донесувањето на овие решенија не е ставено во надлежност на некој друг орган со прописите што важат. Решенијата од Управата за надворешна трговија се конечни и против нив може непосредно да се започне управен спор.

Ако решението од Управата за надворешна трговија е донесено според слободна оценка, против такво решение може да се поднесе жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку Управата за надворешна трговија. Решението од Сојузниот извршен совет е конечно.

Против решенијата што ќе ги донесе Народната банка на ФНРЈ како девизен орган жалба може да се подаде до Сојузниот извршен совет во срок од 15 дена од денот на приемот на решението. Решението од Сојузниот извршен совет е конечно.

Сојузниот извршен совет може да именува одделна комисија од три члена за решавање на жалбите од ст. 2 и 3 на овој член.“

Член 14

Досегашниот број „VIII“ пред насловот на одделот „Казнени одредби“ станува број „IX“.

Член 15

Во членот 25 во ставот 1 првата реченица се менува и гласи:

„Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанската организација и установата со самостојно финансирање.“

Во истиот став по точ. 5 се додаваат нови точки 6 и 7, кои гласат:

„6) ако изврши наплата односно плаќање спротивно на членот 9 од оваа уредба;

7) ако склучи со странство кредитни работи спротивно на членот 20 од оваа уредба.“

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

„За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или установата со самостојно финансирање.“

Член 16

Членот 26 се менува и гласи:

„Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се казни за прекршок општествената организација ако стори некое од дејствијата од ст. 1 на претходниот член.

За дејствието од ст. 1 на претходниот член ќе се казни и одговорното лице во општествената организација со парична казна до 100.000 динари.“

Член 17

По членот 26 се додаваат нови членови 27—32, кои гласат:

„Член 27

Од стопанската организација или од установата со самостојно финансирање која со дејствието спротивно на одредбите од оваа уредба прибавила за себеси имотна корист ќе се одземе ситот износ на така прибавената корист.

Член 28

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во бюджетката установа ако стори некое од дејствијата од чл. 25 на оваа уредба.

Член 29

Приходите од паричните казни изречени според оваа уредба, како и имотната корист одземена врз основа на чл. 27 од оваа уредба, се уплатува во сојузниот буџет.

Член 30

За стопанските престапи од чл. 25 на оваа уредба суди вишиот стопански суд, а претходната постапка ја води девизната инспекција.

Вишиот стопански суд решава и за одземањето на имотната корист од стопанската организација или од установата со самостојно финансирање според чл. 27 од оваа уредба.

Вишиот стопански суд може да ја повтори или дополни постапката што ја спровела девизната инспекција.

Постапката по стопанските престапи од оваа уредба се води по одредбите од Законот за стопанските судови.

Ако со одредбите од оваа уредба и од Законот за стопанските судови не е определено поинаку, на стопанските престапи и на поседбата поради тие престапи согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75, 78, 80 ст. 2 и 3, чл. 81 ст. 1 и чл. 83 ст. 1 и 2

од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

Член 31

Постапката по прекршоците од чл. 26 и 28 од оваа уредба се води и решенија за казната по тие прекршоци донесува во прв степен девизната инспекција.

Против решенијата на девизната инспекција може да се подаде жалба до директорот на Управата за надворешна трговија во срок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 32

Во поглед на застареноста на правата на гонење за стопанските престапи и прекршоци од оваа уредба, како и застареноста на извршувањето на паричните казни, ќе се применува одредбата на чл. 17 од Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизен закон).“

Член 18

Досегашниот број „IX“ пред насловот на одделот „Завршни одредби“ станува број „X“.

Досегашниот член 27 станува член 33.

Член 19

По досегашниот член 23, кој станува член 34, се додава нов член 35, кој гласи:

„Член 35

Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет ќе издаде пречистен текст на Уредбата за девизното послување.“

Член 20

Досегашниот член 29 станува член 36.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 475

27 ноември 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

595.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА ОД ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ

Во Уредбата за данокот на добивката од девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54) се вршат измени и дополненија, така што пречистениот текст да гласи:

УРЕДБА

за данокот на добивката од девизното работење

Член 1

Данокот на добивката од девизното работење го плаќаат стопанските организации кога продаваат девизни средства на девизно пресметковно место.

Член 2

Основа за пресметување на овој данок е разликата помеѓу двојниот законен курс исправен за диспанријатот (пресметковниот курс) и курсот по кој се продадени девизните средства.

Член 3

Данокот се пресметува и плаќа по нормата од 30% врз основата од чл. 2 на оваа уредба.

Член 4

Продавачот на девизни средства плаќа данок на добивката од девизното работење кај Народната банка на ФНРЈ при ликвидацијата на заклучницата што ја издава девизното пресметковно место за секоја извршена купопродажба на девизни средства.

Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технички упатства за пресметувањето и наплатата на данокот на добивката од девизното работење.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за данокот на добивката од девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54).

На работите склучени до влегувањето во сила на оваа уредба ќе се применуваат поранешните соодветни прописи за оданочувањето на добивката од девизното работење.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила на 1 декември 1954 година, и ќе се применува на работите склучени од тој ден.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 476
27 ноември 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

535.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 15 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО КЕ ГИ РЕАЛИЗИРААТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА

1. Во Одлуката за располагање со девизните средства што ќе ги реализираат државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, општествените организации и приватните лица („Службен лист на ФНРЈ“, 32/54), во точ. 1 ст. 1 место зборовите „да ги отстапат на девизното пресметковно место преку Народната банка на ФНРЈ“ се ставаат зборовите „да и“ ги продадат на Народната банка на ФНРЈ според двојниот званичен курс за диспаратот на односната девиза (пресметковен курс“).

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 486
27 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

597.

Врз основа на чл. 33 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗАТЕЧЕНИ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДЕНОТ НА ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ

1. Стопанските организации можат со девизните средства затечени на нивните девизни сметки па 1 декември 1954 година, како ден на влегувањето во сила на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54, да располагаат во срок од 30 дена од денот на здобивањето со нив.

Стопанските организации можат да ги употребат девизните средства од претходниот став за плаќање на обврските што станале до влегувањето во сила на цитираната уредба, како и за оние нови работи на увозот за коишто девизни средства се набавуваат на одделните состаноци на девизното пресметковно место.

Народната банка на ФНРЈ може да го продолжи рокот од ст. 1 на оваа точка ако се во прашање обврски што стасуваат по истекот на тој рок.

2. Ако стопанските организации на своите девизни сметки не располагаат со достаточни средства за плаќање на обврските што станале до 1 декември 1954 година, ќе ги набавуваат овие средства на девизното пресметковно место.

Народната банка на ФНРЈ може самата да ги намира обврските од гаранциите и девизните кредити одобрени до 1 декември 1954 година.

3. Остануваат во сила сите поединечни решенија од надлежните државни органи донесени од 1 јануари до 1 декември 1954 година, со кои на поодделни стопански организации им се признаваат одделни погодности и олесненија.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за користењето на девизните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/52) со тоа што уште ќе се применува само на девизните средства од оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 483
27 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

598.

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ЗА СТОКОВНИТЕ И НЕСТОКОВНИТЕ ПЛАЌАЊА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации можат да вршат стоковни и нестоковни плаќања во странство во рамките на девизните средства определени за тоа.

Висината на средствата од претходниот став, како и нивната распределба на поодделни корисници, ја утврдува Сојузниот извршен совет по предлог од Одборот за буџетски прашања на Сојузниот извршен совет.

2) Девизните средства од точ. 1 на оваа одлука државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации ги купуваат кај Народната банка на ФНРЈ според званичниот курс.

3) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за купување девизни средства за стоконите плаќања на државните органи, установите и општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) и Одлуката за начинот на купување девизни средства за нестоковните плаќања од страна на државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54).

4) Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 482
27 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

599.

Врз основа на одделот 1 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54, 26/54 и 46/54), а во врска со чл. 3 ст. 2 и 3 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ И' ГО ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ И ОСНОВОТ ПО КОЈ КЕ СЕ ОТКУПУВА ОВОЈ ДЕЛ

1. Стопанските организации што остваруваат девизни средства со извоз на стоки, ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ следниот дел на овие средства, сметајќи од износот на наплатените девизни средства франко југословенската граница:

Електростанство	
Електрична енергија — — — — —	80%
Производство на јаглен	
Јаглен од сите видови и деривати на јаглен — — — — —	80%
Нафта и деривати	
Деривати од нафта — — — — —	80%
Црна металургија	
Производи на црната металургија —	90%
Обоена металургија	
Цинк, хром, олово и нивни концентрати, жива, валјани и влечени производи од бакар — — — — —	95%
Други производи — — — — —	90%
Неметали и нивни производи — — — — —	
Производи на металната индустрија — —	80%
Производи на бродоградбата — — — —	80%
Производи на електроиндустријата — —	80%
Производи на хемиската индустрија — —	80%
Индустријата на градежни материјали —	80%
Производи на дрвната индустрија	
Делкана граѓа, сандаци и делови за сандаци, фурнири и пилански отпадоци — — — — —	95%
Други производи — — — — —	80%
Производи на експлоатацијата на шумите	95%
Производи на индустријата на дрвесина, целулоза и хартија	
Сулфитна целулоза — — — — —	95%
Други производи — — — — —	90%

Текстил

Кадела и колчишта, волна, килими, греж и текстилни отпадоци — — —	95%
Други производи од текстил — — —	80%

Кожа

Сурова и сува ситна кожа, влакна и отпадоци од кожа — — — — —	95%
Други производи од кожа — — — — —	80%

Производи од гума — — — — — 80%

Производи на прехранбената индустрија 90%

Производи на графичката и издавачката

дејност — — — — — 80%

Тутун и преработки од тутун — — — — — 97%

Производи на филмската индустрија — — 80%

Земјоделски и сточни производи

Жита — — — — — 99%

Други производи, ако ги извозат производелните задруги, и државните земјоделски стопанства или се извозат са нивна сметка — — — — — 90%

Трговските претпријатија кога реализираат девизни средства за своја сметка, ако со оваа одлука за односниот производ не е определен повисок процент — — — — — 95%

2. Градежните претпријатија ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ 80% од девизните средства реализирани со сопствена дејност.

3. Угостителските претпријатија ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ 80% од реализираните девизни средства.

4. Претпријатијата што реализираат девизни средства со услужна дејност, ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ, и тоа:

1) туристичките бирои 80% од реализираните девизни средства по основот на провизија;

2) трговските застапништва 50% од реализираните девизни средства по основот на провизија.

Претпријатијата на поморскиот сообраќај ги задржуваат на слободно располагање девизните средства реализирани со своја дејност во висина од 55% од бруто девизниот и динарскиот притек.

Сите други транспортни и други услужни претпријатија го задржуваат на свое слободно располагање смот износ на реализираните девизни средства.

Претпријатијата цитирани во оваа точка не можат да купуваат девизни средства според чл. 11 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54).

5. Преостанатите девизни средства, по продавањето на определениот дел на Народната банка на ФНРЈ, ги задржуваат стопанските организации на слободно располагање.

6. Пресметувањето на динарската противвредност при продажбата на девизни средства од страна на стопански организации на Народната банка на ФНРЈ по оваа одлука, се врши врз основ на двојниот званичен курс исправен за диспаратот на односната девиза (пресметковен курс), што важен на денот што претходи на склучувањето на работата.

Пресметковните курсеви од претходниот став ги објавува Народната банка на ФНРЈ.

Се овластува Народната банка на ФНРЈ, кога купува девизни средства по повисок курс отколку што е званичниот, да ја наплати разликата на курсот на товар на „Сметката на разликите по увозот и извозот“. Во корист на истата сметка Народната банка на ФНРЈ ќе ја уплати разликата на курсот кога девизните средства ги продава по повисок курс отколку што е званичниот.

По исклучок од одредбата на ст. 1, девизните средства што пристигаат по влегувањето во сила на оваа одлука, а кои потекнуваат од работите склучени пред нејзиното влегување во сила, ќе ги откупува Народната банка на ФНРЈ по просечниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно

место од III квартал 1954 година за соодветната девиза.

По истиот курс ќе го откупува Народната банка на ФНРЈ и оној дел на девизните средства од претходниот став што им останува на стопанските организации на слободно располагање, ако не ги употребат за сопствени плаќања, како и затечените девизни средства на девизните сметки на стопанските организации на денот на влегувањето во сила на оваа одлука што не ќе се употребат за сопствени плаќања во рок од 30 дена од денот на здобивањето со нив. Ако овие затечени девизни средства се купени, откупувањето ќе се изврши по курсот по кој се купени.

Девизните средства од претходниот став стопанските организации не можат да ги продаваат на девизното пресметковно место.

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување делот на девизните средства што ќе и' го продаваат стопанските организации на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53).

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година и ќе се применува на ситот притек на девизни средства од тој ден.

Р. п. бр. 478

27 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

600.

Врз основа на чл. 11 ст. 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ОДДЕЛНИТЕ СОСТАНОЦИ НА ДЕВИЗНОТО ПРЕСМЕТКОВНО МЕСТО

1. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет ги одредува одвреме навреме износите на девизните средства за намирување основните потреби за репродукција и широка потрошувачка, како и предопределеноста за која ќе се употребат овие средства.

Средствата од претходниот став им ги продава Народната банка на ФНРЈ на стопанските организации на одделните состаноци на девизното пресметковно место, одвоено по предопределеноста.

2. Девизните средства се продаваат на одделните состаноци на девизното пресметковно место според слободно формираните курсеви, кои не можат да бидат пониски од двојниот званичен курс исправен за диспаритетот на односната девиза (пресметковен курс).

Народната банка на ФНРЈ ќе се откаже од продажбата на девизните средства по слободно формираните курсеви ако се согласат стопанските организации за расподелбата на тие средства и за висината на курсот, кој не може да биде понизок од двојниот званичен курс исправен за диспаритетот на односната девиза (пресметковен курс).

3. Право да купуваат девизни средства на одделните состаноци на девизното пресметковно место имаат само оние стопански организации за чии потреби се предопределени девизните средства од точ. 1 на оваа одлука. Основната дејност на стопанската организација, која се докажува со препис од решението за регистрација, определува во која група на предопределеноста влегува поодделна организација. Во спорните случаи решение донесува Управата за надворешна трговија.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продавање девизни средства од страна на Народната банка на ФНРЈ на одделни состаноци на девизното пресметковно место, како и за видовите на стоки за кои девизните средства се набавуваат на овие состаноци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53).

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 481

27 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

601.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТНИ ЛИЦА

1. Во Решението за висината и начинот за продавање девизни средства на приватни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52) во точ. 1 во третиот ред по зборовите „3.000 динари“ а пред запирката се додаваат зборовите: „со наплата на прим од 100% врз званичниот курс“.

2. На крај на точ. 1 се додаваат нови ставови 2 и 3, кои гласат:

„Од наплата на прим се изземаат алиментациите.

Народната банка на ФНРЈ ќе го наплатува примот од ст. 1 на оваа точка во корист на „Сметката на разликите по увозот и извозот.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 473

24 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

602.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното послужување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ СЕ ПРЕСМЕТУВА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ

1. Увозниците и извозниците на стоки и услуги ја пресметуваат со Народната банка на ФНРЈ разликата во цените според пропишаните коефициенти и пресметковните курсеви кои важат на денот што му претходи на склучувањето на работата.

2. Сојузниот извршен совет ја определува висината на коефициентите за поодделни видови стоки односно услуги.

3. Управата за надворешна трговија може во границите на динарските средства што ќе ги определи Сојузниот извршен совет да врши исправки на увозните и извозните коефициенти.

4. При увозот на стоките и услугите за кои е определен коефициент поголем од 1,00, увозниците ќе и' го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ износот што се добива кога набавната цена наголемена со трошоците на подвозот до југословенската граница и изразена во динари според пресметковниот курс, ќе се помножи со определениот коефициент намален за 1,00.

При увозот на стоките и услугите за кои е определен коефициент помал од 1,00, увозниците ќе го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ износот што се добива кога набавната цена наголемена со трошоците на подвозот до југословенската граница и изразена во динари според пресметковниот курс, ќе се помножи со разликата меѓу коефициентот 1,00 и определениот коефициент.

5. При извозот на стоките и услугите за кои е определен коефициент поголем од 1,00, извозниците ќе го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ износот што се добива кога постигнатата цена во странство, намалена со трошоците на подвозот од југословенската граница и изразена во динари според пресметковниот курс, ќе се помножи со определен коефициент намален за 1,00.

При извозот на оние видови стоки за кои е определен коефициент помал од 1,00, извозниците ќе ги уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ износот што се добива кога постигнатата цена во странство намалена со трошоците на подвозот од југословенската граница и изразена во динари според пресметковниот курс, ќе се помножи со разликата меѓу коефициентот 1,00 и определен коефициент.

6. За стоките увезени со цел да се доработат, услужно преработат или поправат во земјава, времено се пресметува разликата во цените при увозот. Ако доработените, преработените односно поправените стоки се извезат во пријавениот срок кој, по правило, не може да биде подолг од една година, уплатената разлика во цените при увозот се враќа. Доработените, преработените односно поправените стоки, при извозот се подложни на пресметување на разликата во цените за вредноста на извршената услуга и придадениот материјал.

Стоките извезени во странство со цел да се доработат, услужно преработат и поправат не се подложни на плаќање разлика во цените при извозот, а при увозот се подложни на плаќање разлика во цените само за вредноста на извршената услуга и придадениот материјал, ако односниот производ се врати во земјава во пријавениот срок, кој, по правило, не може да биде подолг од една година.

Увозот односно извозот од ст. 1 и 2 на оваа точка и се пријавува на надлежната царинарница.

Срокот од ст. 1 и 2 од оваа точка може во оправдани случаи да го продолжи Управата за царини.

7. Увезените стоки купени со цел да се препродадат во странство, не се подложни на плаќање разлика во цените ако тие стоки се извезат во пријавениот срок, кој, по правило, не може да биде подолг од 60 дена.

Увозот односно извозот од претходниот став и се пријавува на надлежната царинарница.

Управата за царини може во оправдани случаи да го продолжи рокот од ст. 1 на оваа точка.

Против решението од Управата за царини со кое таа одбива да го продолжи рокот по точ. 6 ст. 4 и по претходниот став од оваа точка може да се подаде жалба во рок од 15 дена од денот кога е примено решението до Управата за надворешна трговија, чие е решение конечно.

8. Увозниците се должни во рок од 30 дена од денот на извршениот увоз да ја пресметаат со Народната банка на ФНРЈ разликата во цените и да ја уплатат износот што ќе биде утврден со тоа пресметување.

9. Извозниците се должни во рок од 30 дена од денот на известувањето на Народната банка на ФНРЈ за конечното пресметување на стасаните девизи да ја пресметаат разликата во цените со Народната банка на ФНРЈ и да ја уплатат износот што ќе биде утврден со тоа пресметување.

10. Ако увозниците односно извозниците не ја пресметаат и уплатат разликата во цените во рокот од точ. 8 и 9 на оваа одлука, должни се да платат во корист на „Сметката на разликите по увозот и извозот“ пенали за секој ден задоцнување 0,5 промили од утврдената разлика.

Ако увозниците односно извозниците не ги уплатат разликите во цените во определен рок, Народната банка на ФНРЈ ќе го наплати овој износ заедно со соодветните пенали од жиро сметките на увозниците односно извозниците.

11. Увозниците се должни во рок од 30 дена од денот на извршениот увоз, а извозниците во рок од 30 дена од денот на известувањето на На-

родната банка на ФНРЈ за конечното пресметување на стасаните девизи, да ја пресметаат со Народната банка на ФНРЈ разликата во цените за увоз односно извоз за кој имаат право да ја наплатат утврдената разлика. Народната банка на ФНРЈ е должна да им ја исплати на увозниците односно извозниците разликата утврдена со пресметувањето во рок од 30 дена по грчемот на исправната и документираната пресметка.

Ако Народната банка на ФНРЈ не ја исплати утврдената разлика во рокот од претходниот став, должна е да им исплати на увозниците односно извозниците 0,5 промили за секој ден задоцнување.

12. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да го продолжи во оправдани случаи рокот од точ. 8, 9 и 11 на оваа одлука.

13. Оваа одлука ќе се применува на работите на увозот и извозот склучени по нејзиното влегување во сила.

На работите склучени пред да влезе во сила оваа одлука ќе се применуваат прописите и коефициентите што важеле до нејзиното влегување во сила, со тоа што при пресметувањето на разликата во цените при извозот кај работите склучени од 19 март 1954 година, ќе се примени просечниот среден курс на девизното пресметковно место од III квартал 1954 година за односната девиза.

При увозот и извозот на стоките и услугите по поединечните решенија издадени од надлежните државни органи ќе важат условите од тие решенија, односно одредбите од Решението за условите на важењето на поединечните решенија донесени во врска со набавката на опрема и инвестициони материјали од странство и договорите за девизните заеми склучени за тие цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/54).

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) и Одлуката за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54), како и прописите и коефициентите донесени врз основа на тие одлуки.

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 477

27 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вельо Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

603.

Врз основа на чл. 24 од Уредбата за надворешно-трговското послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ ВО СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО

1. Компензационите работи можат да се вршат во следниве случаи:

1) ако извозот односно увозот на стоките не може да се изврши по редовен плат;

2) ако со компензационата работа се воспоставуваат или обезбедуваат потрајни стопански врски на домашните и странските стопански организации, односно на странска земја со Југославија;

3) ако со склучувањето на компензационата работа се обезбедува увоз на стоки што не се произведуват во земјава или се произведуват во недостаточни количини и ако сие стоки служат за задоволување поважните општествени или стопански потреби;

4) ако со компензационата работа се обезбедува увоз односно извоз на стоки под особено поволни услови, или ако стоките не можат да се извезат на никаков друг начин;

5) ако компензационата работа е услов за склучување работи со определена вредност;

6) ако компензационата работа е предвидена со договор со странска земја;

7) и во други слични случаи.

Одобрението за вклучување компензациона работа го дава Управата за надворешна трговија.

2. На компензационите работи се применуваат прописите што важат за увозот и извозот.

Управата за надворешна трговија може и цело или делум да ги ослободи стопанските организации од обврската да и' предаваат на Народната банка на ФНРЈ определен процент од девизните средства според чл. 3 ст. 2 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54).

3. Стопанските организации се должни да регистрираат при Народната банка на ФНРЈ секоја компензационна работа во рок од 15 дена од денот кога е издадено одобрението од Управата за надворешна трговија.

4. Ако компензационата работа не се изврши во рокот за кој дала одобрение Управата за надворешна трговија, даденото одобрение престанува да важи.

5. Стопанската организација на која и' е дадено одобрение е должна да депонира при Народната банка на ФНРЈ кауција во домашна валута во висина од 5% од вредноста на извозот во компензацијата врз основа на пресметковниот курс.

Ако компензационата работа не се изврши во рокот и според условите од одобрението, дадената кауција и' се одобрзува на „Сметката на разликите по увозот и извозот“.

6. Против решенијата што ги донесува Управата за надворешна трговија според оваа одлука, има место на жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. Решенијата од Сојузниот извршен совет се конечни. Жалбата се подава преку Управата за надворешна трговија.

Сојузниот извршен совет може да именува одделна комисија од три члена за решавање на жалбите од претходниот став.

7. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука пропишува, по потреба, Управата за надворешна трговија.

8. Компензационите работи склучени пред да влезе во сила оваа одлука ќе се извршуваат според условите од решенијата со кои се одобрени и според прописите што важеле до влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за вршење компензациони работи во стоковната размена со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/54).

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 480

27 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

604.

Врз основа на одделот 2 од главата ХЛІ, во врска со одделот 6) од главата ХVІІ на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРЕС НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИТЕ ЗГРАДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ИМОТИ И ЗАДРУГИТЕ ЗА ВРЕМЕТО ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1954 ГОДИНА

1. Земјоделските имоти и задругите не плаќаат интерес на основните средства за нестопанските

згради што не се користат за стопански цели за времето од 1 јануари до 31 март 1954 година.

2. Платениот интерес на основните средства за нестопанските згради за времето означено во претходната точка ќе се врати по барање од земјоделските имоти и задругите што го платиле овој интерес.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 474

27 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

605.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДРЖАВИТЕ И ДРУГИ ПЛАЌАЊА ЗА КОИ СЕ ПРОДАВААТ ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ОД ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕВИЗЕН ФОНД

I. Народната банка на ФНРЈ ќе продава од Централниот девизен фонд во границите што ќе ги одреди Сојузниот извршен совет непосредно девизни средства, и тоа:

1) за плаќање увоз на опрема за основната инвестициона изградба утврдена со сојузниот општествен план;

2) за плаќање увоз на опрема за народната одбрана;

3) за плаќање државни набавки на храна;

4) за плаќање на државните обврски;

5) за стоковни и нестоковни плаќања на државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации;

6) за нестоковните плаќања на приватни лица.

II. Девизните средства од точ. I под 1—5 од ова решение ќе се продаваат според званичниот курс, а од точ. I под 6) според посебните прописи.

III. Разликата во цените при увозот на опремата од точ. I под 1) и 2) од ова решение ќе се пресметува со примена на валоризациониот фактор 1,8 врз званичниот курс на девизите, при увозот од точ. I под 3) врз базата на фактичните разлики во цената, а при увозот од точ. I под 5) со примена на пропишаните коефициенти врз званичниот курс на девизите.

IV. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи „Одлуката за формирањето и начинот на користењето на средствата на Централниот девизен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53).

V. Ова решение влегува во сила на 1 декември 1954 година.

Р. п. бр. 479

27 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

606.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИНАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1) За пресметување разликата во цените на стоките и услугите при увозот се утврдува како

минимален коефициент 0,50, а максимален коефициент — 4,00.

2) Разликата во цените на стоките и услугите при увозот ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ за оние производи и услуги и според оние коефициенти што се содржани во одделниот список објавен во издание на „Службениот лист на ФНРЈ“, како составен дел на ова решение.

3) Ова решение влегува во сила на 1 декември 1954 година, и ќе се применува на работите склучени од тој ден.

Р. п. бр. 484
27 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

607.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИНАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

1) За пресметување разликата во цените на стоките и услугите при извозот се утврдува како минимален коефициент 0,50 а максимален коефициент — 3,00.

2) Разликата во цените на стоките и услугите при извозот ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ за оние производи и услуги и според оние коефициенти што се содржани во одделниот список објавен во издание на „Службениот лист на ФНРЈ“, како составен дел на ова решение.

3) Ова решение влегува во сила на 1 декември 1954 година, и ќе се применува на работите склучени од тој ден

Р. п. бр. 485
27 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

608.

Врз основа на точ. 12 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИСПРАВКА И РЕВИЗИЈА НА ПРОЦЕНКАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО

1. Срокот за исправка и ревизија на проценката на основните средства во стопанството определен во одделот VI од Упатството за проценка на основните средства во стопанството, а кое е одобрено со Решението од Одборот за стопанство бр. 6241 од 19 мај 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/53) — со 31 декември 1954 година, се продолжува на 30 јуни 1955 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 197
23 ноември 1954 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Одборот за
стопанство,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
594. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за девизното послување — — — — —	685
595. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данокот на добивката од девизното послување — — — — —	686
596. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за располагање со девизните средства што ќе ги реализираат државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, општествените организации и приватните лица — — — — —	687
597. Одлука за начинот на употребата на девизните средства затечени на девизните сметки на стопанските организации на денот на влегувањето во сила на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за девизното послување — — — — —	687
598. Одлука за начинот на купување девизни средства за стоковните и нестоковните плаќања на државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации — — — — —	687
599. Одлука за определување делот на девизните средства што стопанските организации ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ и основот по кој ќе се откупува овој дел — — — — —	688
600. Одлука за продавање на девизните средства на одделните состаноци на девизното пресметковно место — — — — —	689
601. Одлука за дополнување на Решението за висината и начинот за продавање девизни средства на приватни лица — — — — —	689
602. Одлука за начинот и условите според кои се пресметува разликата во цените при увозот и извозот — — — — —	689
603. Одлука за вршење компензациони работи во стоковната размена со странство — — — — —	690
604. Одлука за ослободување од плаќање интерес на основните средства за нестопанските згради на земјоделските имоти и задругите за времето од 1 јануари до 31 март 1954 година — — — — —	691
605. Решение за државните и други плаќања за кои се продаваат девизните средства од Централниот девизен фонд — — — — —	691
606. Решение за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот — — — — —	691
607. Решение за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	692
608. Решение за продолжување срокот за исправка и ревизија на проценката на основните средства во стопанството — — — — —	692